



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 10 јуни 1977
Скопје
Број 24 Год. XXXIII

Претплата за 1977 година изнесува 380 динари. Овој број чини 5 дин. Жиро сметка 40100-601-128

288.

Врз основа на член 13, став 3 од Законот за експропријација („Службен весник на СРМ“, бр. 47/73) и член 169, став 2 од Деловникот на Извршниот совет на Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“, бр. 24/76), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПШТИОТ ИНТЕРЕС ЗА ИЗГРАДБА НА РЕГИОНАЛНИОТ ВОДОВОД НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНИТЕ КИЧЕВО, МАКЕДОНСКИ БРОД, КРУШЕВО И ПРИЛЕП

1. За да се пристапи кон експропријација, се утврдува општиот интерес за изградба на регионален водовод на подрачјата на општините Кичево, Македонски Брод, Крушево и Прилеп.

2. Првата фаза од изградбата на регионалниот водовод од претходната точка ги опфаќа земјиштата од изворот на реката Студенчица од с. Другово — Општина Кичево и тоа:

И. Катастарска општина — Јаворец

1. Дел од к.п. број 15/2, во површина од 5.010 м² заведена во поседовен лист број 9 јавно добро води.

2. Дел од к.п. број 15/61, во површина од 45.377 м², дел од к.п. број 15/40 во површина од 1.484 м², дел од к.п. број 15/27 во површина од 212 м² сите селско добро, заведени во поседовен лист број 28.

3. Дел од к.п. број 15/32, во површина од 126 м², сопственост од Милошевска Л. Евгратија од село Јаворец, заведена во поседовен лист број 17.

4. Дел од к.п. број 15/31, во површина од 260 м², дел од к.п. број 37/12, во површина од 355 м², сопственост од Крстевски Дичо од село Јаворец, заведени во поседовен лист број 13.

5. Дел од к.п. број 15/30, во површина од 270 м², сопственост од Милошевски Л. Димо, од село Јаворец, заведено во поседовен лист бр. 15.

6. Дел од к.п. број 15/29, во површина од 225 м², сопственост од Милошевски Н. Томе од село Јаворец, заведена во поседовен лист број 18.

7. Дел од к.п. број 15/28 во површина од 1.160 м², сопственост од Штерјовски И. Дејан од село Јаворец, заведена во поседовен лист број 37.

8. Дел од к.п. број 15/25, во површина од 240 м², сопственост од Никоски С. Нико, од село Јаворец, заведена во поседовен лист број 24.

9. Дел од к.п. број 15/26, во површина од 384 м², сопственост од Штерјовски И. Зоре, од село Јаворец, заведена во поседовен лист број 38.

10. Дел од к.п. број 15/21, во површина од 301 м², сопственост од Цветаноски А. Димитар, од село Јаворец, заведена во поседовен лист број 39.

11. Дел од к.п. број 15/20, во површина од 675 м², сопственост од Трајаноски Живко од Скопје и Србиноски Лазе од село Јаворец, заведена во поседовен лист број 26.

12. Дел од к.п. број 15/19, во површина од 270 м², сопственост од Лазарески Т. Филко, од село Јаворец, заведена во поседовен лист број 75.

13. Дел од к.п. број 15/14, во површина од 523 м², дел од к.п. број 37/23, во површина од 210 м², сопственост од Јовановски И. Зоре и Софка, од село Јаворец, заведени во поседовен лист број 8.

14. Дел од к.п. број 15/13 во површина од 240 м², сопственост од Јовановски Алексов Рувче, од село Јаворец, заведена во поседовен лист број 7.

15. Дел од к.п. број 15/8, во површина од 750 м², дел од к.п. број 37/6, во површина од 170 м², сопственост од Данилоски Т. Борис од село Јаворец, заведена во поседовен лист број 6.

16. Дел од к.п. број 15/7-2, во површина од 240 м², сопственост од Китаноски Г. Крсте, од село Другово, заведена во поседовен лист број 72.

17. Дел од к.п. број 15/7-3, во површина од 330 м², сопственост од Китаноски Г. Благоја, од село Другово, заведено во поседовен лист број 73.

18. Дел од к.п. број 15/7-1, во површина од 625 м², сопственост од Китаноски Г. Цветан, од село Другово, заведена во поседовен лист број 71.

19. Дел од к.п. број 15/5, во површина од 855 м², сопственост од Дамјаноски М. Раде, од село Јаворец, заведена во поседовен лист број 4.

20. Дел од к.п. број 15/3, во површина од 750 м², сопственост од Лазарески Т. Трајан, од село Јаворец, заведена во поседовен лист број 14.

21. Дел од к.п. број 37/3, во површина од 42 м², сопственост од Цветаноски Л. Радован, од село Јаворец, заведена во поседовен лист број 32.

22. Дел од к.п. број 37/5, во површина од 803 м², сопственост од Цветаноски Т. Ладомир, од село Јаворец, заведена во поседовен лист број 34.

23. Дел од к.п. број 37/16, во површина од 423 м², сопственост од Китаноски Т. Буде, од село Јаворец, заведено во поседовен лист број 12.

24. Дел од к.п. број 37/14, во површина од 445 м², дел од к.п. број 37/25, во површина од 450 м², сопственост од Стамеска Милошева Стојанка, од село Јаворец, заведени во поседовен лист број 27.

25. Дел од к.п. број 37/20, во површина од 165 м², сопственост од Китаноска Г. Менка од село Другово, заведена во поседовен лист број 70.

26. Дел од к.п. број 37/21, во површина од 442 м², дел од к.п. број 37/33-34, во површина од 795 м², сопственост од Миладиноски С. Димо, од село Јаворец, заведени во поседовен лист број 21.

27. Дел од к.п. број 27/24, во површина од 690 м², сопственост од Митрески Славко Иван, од село Јаворец, заведена во поседовен лист број 63.

28. Дел од к.п. број 37/26, во површина од 603 м², сопственост од Митрески Т. Киро, од село Јаворец, заведена во поседовен лист број 30.

29. Дел од к.п. број 37/27, во површина од 630 м², сопственост од Миноски Ш. Ефто, од село Добриноец, заведена во поседовен лист број 56.

30. Дел од к.п. број 37/28, во површина од 270 м², јавно добро „Води“ заведено во поседовен лист број.

31. Дел од к.п. број 37/29, во површина од 703 м², дел од к.п. број 37/35, во површина од 750 м², сопственост од Милошевски Ц. Арсо од село Јаворец заведени во поседовен лист број 22.

32. Дел од к.п. број 37/36, во површина од 600 м², „Јавно добро Води“, заведено во поседовен лист број 9.

33. Дел од к.п. број 37/37, во површина од 1.026 м², сопственост од Штерјоски И. Варед, од село Јаворец, заведена во поседовен лист број 38.

34. Дел од к.п. број 37/38, во површина од 253 м², сопственост од Митрески И. Славко, од село Јаворец, заведена во поседовен лист број 19.

II. Катастарска општина Добреноец

35. Дел од к.п. број 39/1, во површина од 7.500 м², дел од к.п. број 41/1, во површина од 18.800 м², дел од к.п. број 84/29, во површина од 3.700 м², дел од к.п. број 102/23, во површина од 240 м², дел од к.п. број 155/23, во површина од 670 м², дел од к.п. број 156/32, во површина од 7.930 м², дел од к.п. број 158/56, во површина од 150 м², дел од к.п. број 158/31, во површина од 230 м², дел од к.п. број 173/1, во површина од 2.160 м², дел од к.п. број 152/48, во површина од 7.820 м², и дел од к.п. број 180/47, во површина од 2.274 м², сите селско добро на с. Јаворец, заведени во поседовен лист број 99.

36. Дел од к.п. број 84/28, во површина од 115 м², дел од к.п. број 84/18, во површина од 1.020 м², дел од к.п. број 152/47, во површина од 308 м², дел од к.п. број 182/13, во површина од 2.788 м², јавно добро пат, заведени во поседовен лист број 38.

37. Дел од к.п. број 84/8, во површина од 635 м², сопственост од Димитриеви С. Симе, од село Добреноец, заведена во поседовен лист број 22.

38. Дел од к.п. број 84/18, во површина од 1.320 м², сопственост од Миноски Ј. Благоја, од село Добреноец, заведена во поседовен лист број 58.

39. Дел од к.п. број 84/18, во површина од 1.320 м², сопственост од Стојкоски Р. Павле, од село Добреноец, заведено во поседовен лист број 24.

40. Дел од к.п. број 84/20, во површина од 660 м², сопственост од Лазарески С. Иван, од село Добреноец, заведена во поседовен лист број 51.

41. Дел од к.п. број 84/25, во површина од 380 м², сопственост од Стојаноски Н. Јаким, од село Добреноец, заведена во поседовен лист број 95.

42. Дел од к.п. број 84/26, во површина од 970 м², сопственост од Стојаноски Стојанче, од село Добреноец, заведена во поседовен лист број 98.

43. Цела кат. парцела број 103/121, во површина од 150 м², дел од к.п. број 155/12, во површина од 90 м², дел од к.п. број 103/107 во површина од 84 м², сопственост од Грозданоски Н. Цветан од село Добреноец, заведена во поседовен лист број 13.

44. Дел од к.п. број 103/24, во површина од 72 м², сопственост од Грујоска в.д. Герасимова Синадинка и др. заведена во поседовен лист број 14.

45. Дел од к.п. број 103/27, во површина од 173 м², сопственост од Миноски Ц. Петре, од село Добреноец, заведена во поседовен лист број 175.

46. Дел од к.п. број 103/78, во површина од 110 м², сопственост од Гешкоска Ц. Доста, од село Добреноец, заведена во поседовен лист број 26.

47. Дел од к.п. број 103/77, во површина од 120 м², сопственост од Гешкоска в.д. Божинова Руска и др. од село Добреноец, заведена во поседовен лист број 33.

48. Дел од к.п. број 103/76-1, во површина од 118 м², сопственост од Гешкоски С. Петре, од село Добреноец, заведена во поседовен лист број 32.

49. Дел од к.п. број 103/144, во површина од 257 м², сопственост од Горески Д. Мито, од село Добреноец, заведена во поседовен лист број 31.

50. Дел од к.п. број 103/131, во површина од 260 м², дел од к.п. број 155/15, во површина од 210 м², дел од к.п. број 157/1 во површина од 90 м², сите сопственост од Петрески М. Детко од село Добреноец, заведени во поседовен лист број 76.

51. Дел од к.п. број 102/9, во површина од 1.600 м², сопственост од Јованоски С. Досе, од село Добреноец, заведени во поседовен лист број 40.

52. Дел од к.п. број 102/13, во површина од 100 м², дел од к.п. број 102/1, во површина од 970 м², сопственост од Спасески С. Ташко, од село Добреноец, заведени во поседовен лист број 97.

53. Дел од к.п. број 103/124, во површина од 580 м², сопственост од Илијоски К. Петре од село Добреноец, заведена во поседовен лист број 36.

54. Дел од к.п. број 155/1, во површина од 220 м², сопственост од Грујоска в.д. Герасимова Синадинка и др. од село Добреноец, заведена во поседовен лист број 14.

55. Дел од к.п. број 155/2, во површина од 110 м², дел од к.п. број 155/7, во површина од 40 м², сопственост од Велкоски С. Драге и Ладомироска Гулапка од село Лавчани, заведени во поседовен лист број 23.

56. Дел од к.п. број 155/11, во површина од 100 м², дел од к.п. број 155/19, во површина од 750 м², сопственост од Грозданоски Н. Анто, од село Добреноец, заведени во поседовен лист број 10.

57. Дел од к.п. број 157/7, во површина од 70 м², сопственост од Ристески Ц. Томе, од село Добреноец, заведена во поседовен лист број 78.

58. Дел од к.п. број 154/1, во површина од 1.690 м², сопственост од Грујоски Китан, од село Добреноец, заведено во поседовен лист број 16.

59. Дел од к.п. број 158/55, во површина од 3.600 м², сопственост од Црква „Варвара“ — Добреноец, заведена во поседовен лист број 109.

60. Дел од к.п. број 158/48, во површина од 90 м², сопственост од Трајаноски В. Стоја, од село Добреноец, заведена во поседовен лист број 104.

61. Дел од к.п. број 158/47, во површина од 50 м², сопственост од Грујоски С. Милован, од село Добреноец, како и к.п. број 181/41 во површина од 165 м², заведени во поседовен лист број 17.

62. Дел од к.п. број 158/45, во површина од 24 м², сопственост од Мијовски Д. Стојанче, од село Добреноец, заведена во поседовен лист број 68.

63. Дел од к.п. број 158/42, во површина од 66 м², дел од к.п. број 152/27, во површина од 37 м², сопственост од Мијоски М. Зафир, и др. од село Видрани, заведени во поседовен лист број 69.

64. Дел од к.п. број 158/35, во површина од 180 м², сопственост од Јованоска в.д. Стојанова Прусика, од село Добреноец, заведена во поседовен лист број 54.

65. Дел од к.п. број 158/29, во површина од 530 м², дел од к.п. број 181/20, во површина од 285 м², сопственост од Стефаноски Т. Стојанче од село Добреноец, заведени во поседовен лист број 84.

66. Дел од к.п. број 158/40, во површина од 410 м², дел од к.п. број 158/29, во површина од 390 м², сопственост од Стојаноски Д. Живко, од село Добреноец, заведени во поседовен лист број 81.

67. Дел од к.п. број 158/21 во површина од 110 м², дел од к.п. број 158/29, во површина од 6.700 м², дел од к.п. број 181/24, во површина од 140 м², сопственост од Стефаноски Благоја од село Добреноец, заведени во поседовен лист број 93.

68. Дел од к.п. број 158/21, во површина од 120 м², дел од к.п. број 181/2, во површина од 2.350 м², сопственост од Данилоски Стојко од село Добреноец, заведени во поседовен лист број 20.

69. Дел од к.п. број 158/53, во површина од 48 м², сопственост од Николоски Младен, од село Добреноец, заведени во поседовен лист број 189.

70. Дел од к.п. број 152, во површина од 270 м², јавно добро „Води“, заведено во поседовен лист број 37.

71. Дел од к.п. број 152/23, во површина од 27 м², дел од к.п. број 152/23, во површина од 410 м², дел од к.п. број 181/39, во површина од 165 м², дел од к.п. број 181/16, во површина од 360 м² сопственост од Николоска Т. Будимка и други од село Добреноец заведени во поседовен лист број 48.

72. Дел од к.п. број 152/32, во површина од 55 м², дел од к.п. број 181/17, во површина од 465 м², сопственост од Корнески Г. Блаже од село Добреноец, заведени во поседовен лист број 47.

73. Дел од к.п. број 152/31, во површина од 28 м², дел од к.п. број 181/38, во површина од 120 м², дел од к.п. број 181/19, во површина од 255 м², сопственост од Крстески Д. Урош, од село Добреноец заведени во поседовен лист број 36.

74. Дел од к.п. број 158/33, во површина од 140 м², дел од к.п. број 152/21, во површина од 100 м², сопственост од Николоски Лазе, од село Добреноец, заведени на поседовен лист број 190.

75. Дел од к.п. број 172/78, во површина од 420 м², дел од к.п. број 181/3, во површина од 370 м², сопственост од Стојкоски Д. Живко од с. Добреноец, заведени во поседовен лист број 81.

76. Дел од к.п. број 172/—, во површина од 68 м², сопственост од Крстески Р. Мијајле, од с. Добреноец, заведено во поседовен лист бр. —.

77. Дел од к.п. број 152/9, во површина од 77 м², сопственост од Николовски Петре, од село Добреноец, заведена во поседовен лист број 75.

78. Дел од к.п. број 152/24, во површина од 1170 м², дел од к.п. бр. 181/29, во површина од 525 м², сопственост од Трајаноски А. Синадин од с. Добреноец, заведени во поседовен лист број 102.

79. Дел од к.п. број 152/25 во површина од 400 м², сопственост од Филиповски Ј. Илија, од село Добреноец, заведена во поседовен лист број 111.

80. Дел од к.п. број 181/40, во површина од 710 м², сопственост од Донеска в.д. Стојанова Никодинка, од село Добреноец, заведена во поседовен лист број 19.

81. Дел од к.п. број 181/37, во површина од 252 м², дел од к.п. број 181/15, во површина од 253 м², сопственост од Николовски П. Стојко од село Добреноец, заведени во поседовен лист број 188.

82. Дел од к.п. број 181/34, во површина од 1210 м², сопственост од Арсениоски Г. Ацко, Кичево, заведена во поседовен лист број 100.

83. Дел од к.п. број 181/32, во површина од 610 м², сопственост од Трајаноски С. Милосија, од село Добреноец, заведено во поседовен лист број 125.

84. Дел од к.п. број 181/30, во површина од 530 м², сопственост од Арсениоски Г. Ацко, и др. од село Добреноец, заведени во поседовен лист број 103.

85. Дел од к.п. број 181/28, во површина од 480 м², сопственост од Алексоски Ф. Стојко, од село Добреноец, заведени во поседовен лист број 1а.

86. Дел од к.п. број 181/22, во површина од 710 м², сопственост од Грозданоски Н. Анто, од село Добреноец, заведена во поседовен лист број 10.

87. Дел од к.п. број 181/21, во површина од 600 м², сопственост од Филиповски Ј. Марко, заведена во поседовен лист број 110.

III. Катастарска општина с. Другово

88. Дел од к.п. број 39/12-2, во површина од 538 м², дел од к.п. број 39/13, во површина од 280 м², дел од к.п. број 39/19, во површина од 320 м², дел од к.п. број 59/14, во површина од 215 м², дел од к.п. број 59/48, во површина од 360 м², дел од к.п. број 59/48, во површина од 65 м², дел од к.п. број 65м1 во површина од 100 м², дел од к.п. број 66/96, во површина од 48 м², дел од к.п. број 66/25 во површина од 452 м², дел од к.п. број 39/2-1, во површина од 1.376 м², сите Јавно добро патишта заведени во поседовен лист број 49.

89. Дел од к.п. број 59/31-1, во површина од 278 м², сопственост од Манојловски Генко, од село Другово, заведено во поседовен лист број 127.

90. Дел од к.п. број 39/—, во површина од 152 м², сопственост од Ангелески С. Стефан, од село Лафчани, заведена во поседовен лист број 244.

91. Дел од к.п. број 39/12, во површина од 455 м², сопственост од Мемедоска А. Мереме, од село Другово, заведена во поседовен лист број 63.

92. Дел од к.п. број 39/30, во површина од 195 м², дел од к.п. број 39/28-1, во површина од 198 м², сопственост од Силјановска в.д. Митрева Даница од село Пополжани.

93. Дел од к.п. број 39/29-1, во површина од 670 м², дел од к.п. број 39/28-1, во површина од 143 м², сопственост од Силјановски Н. Силјан, од село Пополжани.

94. Дел од к.п. број 39/27, во површина од 583 м², сопственост од Богданоски Т. Богдан од село Пополжани.

95. Дел од к.п. број 39/48-1, во површина од 616 м², сопственост од Иваноски П. Веле, од Кичево, заведена во поседовен лист број 473.

96. Дел од к.п. број 39/50, во површина од 440 м², сопственост од Стефаноски С. Јонче, од село Брждани, заведено во поседовен лист број 306.

97. Дел од к.п. број 39/39 и 42, во површина од 2050 м² сопственост од Цветаноски Стефан, од село Пополжани, заведено во поседовен лист број 281.

98. Дел од к.п. број 40/1-1, во површина од 1304 м², сопственост од Манастир „Света Пречиста“ заведено во поседовен лист број 139.

99. Дел од к.п. број 59/—, во површина од 605 м², сопственост од Цветаноски Митов Драге, с. Другово, без поседовен лист.

100. Дел од к.п. број 59/—, во површина од 750 м², сопственост од Цветаноски М. Милан, од село Другово, без поседовен лист.

101. Дел од к.п. број 59/8-1, во површина од 52 м², сопственост од Маркоски Д. Коле и Раде, од село Видрани, заведена во поседовен лист број 261.

102. Дел од к.п. број 59/10, во површина од 403 м², дел од к.п. број 59/45, во површина од 602 м², дел од к.п. број 59/47-3, во површина од 121 м², сопственост од Наумоски Ј. Кочо од село Другово, заведени во поседовен лист број 78.

103. Дел од к.п. број 59/50, во површина од 180 м², сопственост од ————— Методија, од село Другово.

104. Дел од к.п. број 59/51, во површина од 825 м², сопственост од Ајроски Асан, од село Другово и дел од к.п. број 59/21, во површина од 230 м².

105. Дел од к.п. број 59/22, во површина од 1250 м², сопственост од Ајроски М. Дурмиш, од с. Другово, заведено во поседовен лист број 6.

106. Дел од к.п. број 59/23, во површина од 240 м², сопственост од ————— од село Другово, заведено во поседовен лист број —

107. Дел од к.п. број 59/41-1, во површина од 1872 м², сопственост од Сталески Ш. Антонија, од село Јудово, заведено во поседовен лист број 20.

108. Дел од к.п. број 59/42-43, во површина од 495 м², сопственост од Насте и Петре од село Врбјани.

109. Дел од к.п. број 59/44-1, во површина од 1230 м², дел од к.п. број 59/47-1, во површина од 660 м², сопственост од Наумовски М. Миле и други од село Другово, заведени во поседовен лист број 77.

110. Дел од к.п. број 59/46, во површина од 526 м², дел од к.п. број 65/9-1, во површина од 573 м², сопственост од Наумовски Ј. Иван од с. Другово, заведени во поседовен лист бр. 76.

111. Дел од к.п. број 65/10, во површина од 2760 м², сопственост од Тасевски. И. Апостол од с. Другово, заведена во поседовен лист број 107.

112. Дел од к.п. бр. 65/14-1, во површина од 1293 м², сопственост од Филиповски Ј. Илија и Филка, од с. Другово, заведена во поседовен лист број 405-а.

113. Дел од к.п. број 65/17-1, во површина од 1085 м², сопственост од Јованоски Н. Вангел, од с. Добреноец, заведена во поседовен лист број 293.

114. Дел од к.п. број 65/15, во површина од 480 м², сопственост од Митрески С. Ѓорѓе, од село Другово, заведена во поседовен лист број 357.

115. Дел од к.п. број 65/18, во површина од 82 м², сопственост од Сулејманоски Вебија, од село Другово.

116. Дел од к.п. бр. 65/19-1, во површина од 650 м², сопственост од Ангелески Ангеле, од село Другово.

117. Дел од к.п. број 66/45-2 во површина од 75 м², сопственост од Блажески Стојан, село Другово.

118. Дел од к.п. број 66/46-1, во површина од 143 м², сопственост од Ангелески З. Антим, од село Лафчани, заведена во поседовен лист број 324.

119. Дел од к.п. број 66/46-1, во површина од 140 м², сопственост од Данилоска Д. Магда, од село Другово, заведена во поседовен лист број 361.

120. Дел од к.п. број 66/47-1, во површина од 110 м², сопственост од Тасески Л. Лефче, од село Лафчани, заведена во поседовен лист број 320-а.

121. Дел од к.п. број 66/48-1, во површина од 180 м², сопственост од Рамазаноски С. Ферит, од село Другово, заведена во поседовен лист број 82.

122. Дел од к.п. број 66/42-1, во површина од 170 м², сопственост од Костадиноски Методија, од село Лафчани, заведена во поседовен лист број 300.

123. Дел од к.п. број 66/45-1, во површина од 493 м², сопственост од Темелкоски С. Киро, од село Другово, заведена во поседовен лист број 325-а.

124. Дел од к.п. број 66/52-1, во површина од 234 м², сопственост од Георгиоски Ц. Илија, од село Лафчани, заведена во поседовен лист број 224.

125. Дел од к.п. број 66/55-1, во површина од 663 м², сопственост од Индризоски М. Џабир, од село Другово, заведена во поседовен лист број 453.

126. Дел од к.п. број 66/56, во површина од 520 м², сопственост од Костеска в.д. Ацкова Марица, од с. Раштани, заведена во поседовен лист број 141.

127. Дел од к.п. број 66/62, во површина од 110 м², сопственост од Веселоска в.д. Абедина Хамица, од село Другово, заведена во поседовен лист број 333-а.

128. Дел од к.п. број 66/59-1, во површина од 840 м², сопственост од Павлески М. Петре, од село Јудово, заведена во поседовен лист број 322.

129. Дел од к.п. број 66/66-1, во површина од 45 м², сопственост од Митроски Дестан, од село Другово, заведена во поседовен лист број 65.

130. Дел од к.п. број 66/67, во површина од 720 м², сопственост од Здравески Насе, од село Јудово, заведена во поседовен лист број 160.

131. Дел од к.п. број 19/23-1, во површина од 420 м², сопственост од Здравески Насе, од село Јудово, заведена во поседовен лист бр. 169.

132. Дел од к.п. бр. 66/68-1, во површина од 450 м², сопственост од Станкоски Р. Љубе, од село Лафчани, заведена во поседовен лист број 271.

133. Дел од к.п. број 19/28-1 во површина од 550 м², сопственост од Божиноска в.д. Јованова Василка од село Другово, заведена во поседовен лист број 30.

134. Дел од к.п. број 19/27-1, во површина од 522 м², сопственост од Божиноски С. Зоре, од село Другово, заведена во поседовен лист број 29.

135. Дел од к.п. број 19/24-1, во површина од 90 м², сопственост од Сарџоска И. Стојанка, од с. Другово, заведена во поседовен лист број 94.

136. Дел од к.п. бр. 19/22-1, во површина од 160 м², сопственост од Велиоски В. Акиф, од село Другово, заведена во поседовен лист број 333.

137. Дел од к.п. број 19/20-1, во површина од 150 м², сопственост од Велиоски Адем, од село Другово, заведена во поседовен лист број 34.

138. Дел од к.п. бр. 19/19-1, во површина од 120 м², сопственост од Велиоски в.д. Абедимова Хамида, од село Другово, заведена во поседовен лист број 333 А.

IV. Катастарска општина село Србјани

139. Дел од к.п. број 1/74-1 во површина од 50 м², сопственост од Софронијоски Саве од село Лавчани, заведена во поседовна листа број 306.

140. Дел од к.п. број 1/1-1, во површина од 940 м², сопственост од Настевски Никола, од село Србјани, заведена во поседовен лист бр. 61.

141. Дел од к.п. број 1/2-1 и 2, во површина од 1590 м², сопственост на Спироски М. Диме, од с. Србјани, заведено во поседовен лист бр. 565 и Спироски М. Фоне од истото село, заведени во поседов. лист бр. 566.

3. Границите и правецот на зафаќање на површините се утврдени со инвестиционата документација, и со локацијата за изградба на регионалниот водовод Кичево—Прилеп, издадена од Републичкиот секретаријат за урбанизам, станбени и комунални прашања под бр. 03-765/1 од 29. XII. 1976 година.

4. Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-1203/1
20 мај 1977 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

289.

Врз основа на член 158 став 5 од Законот за средното образование („Службен весник на СРМ“ бр. 24/70), се објавува изводот од Регистарот на верифицираните училишта за средно образование

ИЗВОД

ОД РЕГИСТАРОТ НА ВЕРИФИЦИРАНИТЕ УЧИЛИШТА И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО СР МАКЕДОНИЈА

Ред. број	Назив на училиштето (организацијата)	Седиште	Смер
1	2	3	4
1.	Гимназија „Ацо Русевски“	Берово	гимназијален, текстилен и дрвопреработувачки (подготвителен период)
2.	Гимназија „Јосип Броз Тито“	Битола	гимназијален
3.	Гимназија „Браќа Миладиновци“	Битола	гимназијален
4.	Електро-машински училишен центар „Гуро Салај“	Битола	електро-металски и енергетски
5.	Училишен центар за образование стручни кадри „Кочо Рацин“	Битола	автомеханичарски, текстилен и градежен (подготвителен период)
6.	Земјоделско училиште „Борис Кидрич“	Битола	поледелски
7.	Економско училиште „Јане Сандански“	Битола	економски
8.	Медицинско училиште	Битола	медицински сестри
9.	Музичко училиште	Битола	музички
10.	Гимназија „Гоце Делчев“ со земјоделски паралелки	Валандово	гимназијален и земјоделски
11.	Гимназија „Ванчо Прке“ со металски паралелки	Виница	гимназијален и металски (подготвителен период)
12.	Училишен центар „Јосиф Јосифовски — Свештарот“	Гевгелија	гимназијален и металски
13.	Гимназија „Панче Поповски“	Гостивар	гимназија

1	2	3	4
14. Училишен центар „Злате Малакоски“	Гостивар	металски, електро и неметалски	
15. Економско училиште „Чеде Филиповски“	Гостивар	економски	
16. Училишен центар за средно образование „Крсте П. Мисирков“	Демир	гимназијален и текстилен (подготвителен период)	
17. Гимназија „Здравко Чочковски“	Хисар	гимназијален	
18. Гимназија „Методи Митевски — Брицо“	Дебар	гимназијален, угостителски (подготвителен период) и металски (подготвителен период)	
19. Гимназија „Јосип Броз — Тито“	Делчево	гимназијален	
20. Индустриско училиште со практична обука „Киро Спанцов — Брко“	Кавадарци	гимназијален	
21. Мелиоративно лозарско училиште „Тошо Велков — Пепето“	Кавадарци	електрометалски и рударски	
22. Шумарски училишен центар „Иво Рибар — Лола“	Кавадарци	лозарско-винарски и мелиоративен	
23. Центар за средно образование „Мирко Милески“	Кавадарци	шумарски	
24. Училиште за занимања при Заедницата за вработување	Кичево	гимназијален, рударски, металски енергетски и економски (подготвителен период)	
25. Гимназија со економски паралелки „Љупчо Сантов“	Кичево	металски (за возрасни)	
26. Електро-машински училишен центар „Гошо Викентиев“	Кочани	гимназијален и економски	
27. Гимназија „Митко Пенџуклиски“	Кочани	електро-металски, автомеханичарски, графички (подготвителен период)	
28. Гимназија „Моша Пијаде“	Кратово	гимназијален	
29. Центар за стручно образование и оспособување при Заедницата за вработување	Крива		
30. Училишен центар „Наум Наумовски — Борче“	Паланка	гимназијален и текстилен	
31. Училишен центар за средно образование	Крива	металски (за возрасни)	
32. Училишен центар за средно образование „Вељко Влаховиќ“	Паланка	гимназијален и златаро-филиграмски	
33. Училишен центар за средно образование „Јосип Броз — Тито“	Крушево	полјоделски, земјоделска механизација, електромашински, економски, гимназијален, трговски, услужни дејности и автомеханичарски — (подготвителен период)	
34. Гимназија со економски паралелки „Климент Охридски“	Куманово		
35. Електро-машински училишен центар „Тито“	Македонски Брод	гимназијален и дрвопреработувачки (подготвителен период)	
36. Угостителско училиште „Ванчо Питошески“	Неготино	гимназијален и прехранбен	
37. Гимназија „Мирче Ацев“	Охрид	гимназијален и економски	
38. Електро-машински училишен центар „Ристо Ристески — Ричко“	Охрид	електро и металски	
39. Хемиско-технолошки училишен центар прехранбена насока „Борка Талески“	Охрид	угостителски (келнери и готвачи)	
40. Техничко преработувачко училиште „Трајко Бошковски — Тарцан“	Прилеп	гимназијален	
41. Тутунско училиште „НХ Орде Чопела“	Прилеп	металски и електромонтери на централно греење, одржувачи на парно греење, ракувач на парни и хидро-постројки	
42. Земјоделско училиште со практична обука с. Славеј	Прилеп		
43. Економско училиште „Кузман Јосифовски — Питу“	Прилеп	прехранбен	
44. Трговски училишен центар „Трети ноември“	Прилеп	дрвно-преработувачки	
45. Медицинско училиште — акушерски смер	Прилеп	тутунски	
46. Индустриски училишен центар „Илија Игески — Цветан“	Прилеп	полјоделски	
47. Училишен центар „Наум Наумовски — Борче“	Прилеп	економски	
48. Гимназија „Коста Сусинов“	Прилеп	трговски	
49. Училишен центар за средно образование „Јосип Броз — Тито“	Прилеп	акушерски	
50. Гимназија „Кочо Рацин“	Прилеп	текстилен и рударски	
51. Училишен центар за занимања во земјоделието	Пробиштип	гимназијален и рударски и геолошки	
52. Гимназија „Цветан Димов“	Радовиш	гимназијален	
53. Гимназија „Горѓи Димитров“	Ресен	гимназијален, полјоделски и овоштарски	
54. Гимназија „Јосип Броз — Тито“	Св. Николе	гимназијален	
55. Гимназија „Раде Јовчевски — Корчагин“	Св. Николе	полјоделски и земјоделска механизација	
56. Гимназија „Орце Николов“	Скопје	гимназијален	
57. Гимназија „Никола Карев“	Скопје	гимназијален	
	Скопје	гимназијален	
	Скопје	гимназијален	
	Скопје	гимназијален	
	Скопје	гимназијален	
	Скопје	гимназијален	
	Скопје	гимназијален	
	Скопје	гимназијален	

1	2	3	4
58. Гимназија со паралелки на економско училиште „Кочо Рацин“ — Ѓорче Петров	Скопје	гимназијален и економски	
59. Гимназија „Браќа Миладиновци“ Драчево	Скопје	гимназијален	
60. Гимназија „Зеф Љуш Марку“	Скопје	гимназијален	
61. Електро-машински училишен центар „Никола Тесла“	Скопје	електро и металски, ракувач на компресори, постројки и мотори со внатрешно спарување и ракувач на парни хидропостројки	
62. Центар за образование при Рудници и железарница „Скопје“	Скопје	металски и металуршки	
63. Средно стручно училиште за одделни занимања од металска и електро струка „Коце Металец“	Скопје	електро и металски	
64. Градежно-машински центар за образование на кадри во градежништвото	Скопје	градежен и градежна механизација	
65. Градежен училишен центар „Здравко Цветковски“	Скопје	градежен, архитектонски, хидротехнички, геодетски и отсек за заним.	
66. Хемиски училишен центар „Марија Кири Склодовска“	Скопје	хемиски	
67. Дрвопреработувачко училиште „Димитрије Туцовиќ“	Скопје	дрвопреработувачки	
68. Автосообраќаен училишен центар „Боро Петрушевски“	Скопје	автосообраќаен	
69. Угостителско училиште со практична обука	Скопје	угостителски (келнери, готвачи и слаткари)	
70. Средно стенодактилографско училиште	Скопје	стенодактилографски	
71. Економско училиште „Борис Кидрич“	Скопје	економски и управен	
72. Економско училиште „Моша Пијаде“	Скопје	економски	
73. Трговски училишен центар	Скопје	трговски	
74. Медицински училишен центар „Д-р Панче Караџов“	Скопје	медицински сестри, акушерки, болногледачи, аптекарски, санитарни техничари, лаборанти и заботехничари	
75. Музичко училиште	Скопје	музички	
76. Балетско училиште	Скопје	балетски	
77. Училишен центар за занимања „Димитар Влахов“	Скопје	шивачки, графички, стакларски и услужни дејности (бербери, фризери и козметичари), прехранбена, кожа, гума, изработка и преработка на хартија, хемиско училиште	
78. Училиште за физичка култура „Методија Митевски — Брицо“	Скопје	физичка култура	
79. Училишен центар за железничарите	Скопје	металски и сообраќајно-комерцијален	
80. Работнички универзитет „Кочо Рацин“	Скопје	техничар заварувач, економски и противпожарникар (за возрасни)	
а) Машинско техничко училиште за заварувачи			
б) Економско училиште			
в) Училиште за образование техничари од противпожарна насока	Скопје	електрометалски лимари, радио и ТВ техничари, прецизна механика, противпожарникари (за возрасни)	
81. Центар за стручно образование при Заедницата за вработување			
82. Училиште за занимања при Заводот за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид	Скопје	преработувач на пластика, картонажер и манипулант на телефонски центри	
83. Центар за професионална рехабилитација на младинци со оштетен слух	Скопје	металски, графички, градежен, текстилен и услужни дејности	
84. Училиште за применета уметност	Скопје	графички, текстилен, внатрешна архитектура, керамички, сликарски вајарски и др.	
85. Гимназија „Браќа Миладиновци“	Струга	гимназијален	
86. Металско училиште за занимања при Заедницата за вработување	Струга	металски	
87. Градежен училишен центар „Нико Нестор“	Струга	градежен и текстилен (подготвителен период)	
88. Гимназија „Јане Сандански“	Струмица	гимназијален	
89. Училишен центар за електро и металска струка	Струмица	електро и металски	
90. Земјоделско училиште „Димитар Влахов“	Струмица	полјоделски и текстилен (подготвителен период)	
91. Економско училиште „Вељко Влаховиќ“	Струмица	економски	

1	2	3	4
92. Електро-металско училиште за занимања при Заедницата за вработување	Струмица	електро и металски (за возрасни)	
93. Училиште за занимања од текстилна и неметалска насока при Работничкиот универзитет	Струмица	преработувач на неминерални сировини и текстилен (за возрасни)	
94. Гимназија „Кирил Пејчиновиќ“	Тетово	гимназијален	
95. Текстилен училишен центар	Тетово	текстилен и ткаач на безалкални стаклени влакна	
96. Средно медицинско училиште за медицински техничари	Тетово	медицински сестри и акушерки	
97. Училишен центар за образование стручни кадри во стопанството „Моша Пијаде“	Тетово	полјоделски, земјоделска механизација, автомеханичарски и трговски	
98. Електро-металско училиште за занимања при Заедницата за вработување	Тетово	електро и металски (за возрасни)	
99. Гимназија „Кочо Рацин“	Т. Велес	гимназијален, медицински сестри и акушерки (подготвителен период)	
100. Хемиско-технолошко-техничко училиште „Борис Кидрич“	Т. Велес	хемиско-технолошки и хемиско-металуршки	
101. Економско училиште „Јовче Тесличков“	Т. Велес	економски	
102. Индустриско училиште „Коле Неделковски“ со практична настава	Т. Велес	електро-металски, текстилен и керамички и угостителски (подготвителен период)	
103. Гимназија „Славчо Стојменски“	Штип	гимназијален	
104. Електро-металски училишен центар „Коле Нехтегин“	Штип	електро-металски, текстилен, (предачи ткаачи и конфекција и плетач на трикотажа)	
105. Текстилен училишен центар	Штип	медицински сестри и акушерки	
106. Училиште за медицински сестри и акушерки	Штип	музички	
107. Музичко училиште	Штип		
Бр. 07-1407/1 16 мај 1977 година Скопје			Републички секретар за образование и наука, Љупчо Копровски, с. р.

290.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја законитоста на ставовите 1 и 2 на член 22 од Самоуправната спогодба за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд на Основната организација на здружен труд Леарница во состав на Металскиот завод „Тито“ во Скопје, усвоена на собирите на работниците одржани на 7 декември 1974 и на 19 јуни 1975 година, по јавната расправа одржана на 5 мај 1977 година донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ ставовите 1 и 2 на член 22 од Самоуправната спогодба за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд на Основната организација на здружен труд Леарница во состав на Металскиот завод „Тито“ во Скопје, усвоена на собирите на работниците одржани на 7 декември 1974 година и на 19 јуни 1975 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружен труд Леарница во состав на Металскиот завод „Тито“ во Скопје на начинот определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија по повод на поднесена претставка со решение У. бр. 18/77 од 4 март 1977 година поведе постапка за оценување законитоста на ставовите 1 и 2 на член 22 од самоуправната спогодба означена во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со ставот 2 на член 5 од Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд („Службен весник на СРМ“, бр. 16/74).

4. Во претходната постапка и на јавната расправа од 5 мај 1977 година Судот утврди дека со ставот 1 на член 22 од оспорената самоуправна спогодба е определено дека при изборот, органот над-

лежен за избор на работникот може да одлучи работникот при стекнувањето својство на работник во здружениот труд да помине определено време на пробна работа, но само во обем потребен за проверување на неговите стручни и други работни способности. Во ставот 2 на истиот член е определено дека пробната работа може да се одреди за сите работни места освен за работното место директор на основната организација на здружениот труд.

Според ставот 1 на член 10 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 22/73) својството на работник во здружениот труд се стекнува врз основа на условите утврдени во основната организација и врз основа на условите утврдени со закон, општествен договор или самоуправна спогодба. Во ставот 2 на член 5 од републичкиот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд е предвидено, за проверување на стручните и другите работни способности на работниците, со самоуправна спогодба, може да се утврди како посебен услов за стекнување својството на работник во здружениот труд, на определените работни места работникот да помине одредено време на пробна работа, а најмногу до 60 дена.

Судот смета дека е неутуѓиво право на работниците со самоуправна спогодба, однапред да одредат дали и на кои работни места во основната организација ќе се воведува пробна работа под условите определени со републичкиот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд. Според мислењето на Судот смислата на ставот 2 на член 5 од наведениот закон е во тоа работниците сами непосредно да одлучуваат за воведувањето на пробна работа. Ако пак работниците се определат за воведување на пробна работа, во самоуправната спогодба самите ги определуваат работните места на

кои ќе се воведат пробна работа. Определувањето пак органот надлежен за избор од случај до случај да може да одлучува, работникот при засновањето на работниот однос одредено време да помине на пробна работа, не е во согласност со наведените законски одредби, затоа што на таков начин одлучувањето за воведување на пробна работа се пренесува од работниците на органот надлежен за избор, што не е интенција на законот.

Судот исто така смета дека со ставот 2 на член 5 од републичкиот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд е дадена можност пробна работа да се воведува само на одредени работни места. Според мислењето на Судот под одредени работни места можат да се подразберат само некои, а не сите работни места. Изземањето само на индивидуалниот работодавен орган од режимот на пробна работа не ја задоволува законската одредба според која под тој режим можат да се подведат некои категории на работници. Ова уште повеќе што овој орган е под посебен режим на вработување, односно работен однос воопшто. Според мислењето на судот со неговото изземање од режимот на пробна работа всушност сите категории работници остануваат под режим на пробна работа. Оттука произлегува и заклучокот дека ставот 2 на член 22 од оспорената самоуправна спогодба е спротивен на смислата на ставот 2 на член 5 од законот. Поради тоа Судот смета дека во согласност со наведената одредба може да биде само оној самоуправен општ акт на организацијата на здружен труд во кој се предвидува пробна работа само за одреден дел од работниците, а не за сите работници. Интенцијата пак на законот е во тоа, со ограничувањето на можноста да се определува пробна работа само за одредени категории на работници, а не за сите, да се обезбеди сигурност на работниците во поглед на нивното дефинитивно вработување. Таа се огледа во тоа што еднаш примениот работник останува во траен работен однос под условите предвидени со законот, а не под услов на пробна работа која неспорно претставува одреден степен на сигурност за него.

Со оглед на тоа што со ставот 1 на член 22 од оспорената самоуправна спогодба е предвидено дека при изборот, органот надлежен за избор може да одлучи работникот одредено време да помине на пробна работа на работните места определени со ставот 2 на член 22, Судот оцени дека на таков начин одлучувањето за определувањето на пробна работа се пренесува од надлежност на работниците на органот надлежен за избор што е во спротивност со ставот 2 на член 5 од републичкиот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд. Исто така, со тоа што со ставот 2 на член 22 од оспорената самоуправна спогодба е определено дека пробна работа може да се воведат за сите работни места освен за директорот на основната организација на здружен труд, Судот оцени дека таквото определување е во спротивност со ставот 2 на член 5 од републичкиот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд, бидејќи според наведената одредба од законот пробна работа може да се воведат само за некои, а не за сите работни места.

На основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 18/77

5 мај 1977 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на
Македонија,
д-р Асен Грунче, с. р.

291.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на табеларниот преглед на Самоуправната спогодба за утврдување основите и мерилата за стекнување и распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка на органите на управата на Собранието на општина Кавадарци, донесена од соборот на работните луѓе на 22 септември 1976 година, во делот во кој се одредени мерилата за распределба на средствата за лични доходи по основот стручна подготовка за работните места за кои алтернативно е определена потребната стручна подготовка и на ставот 3 на член 14 од Правилникот за организација и работење на органите на управата на Собранието на општина Кавадарци, донесен од работните луѓе на органите на управата во согласност со секретарот на Извршниот совет на Собранието на општината Кавадарци од 17 декември 1974 година, на седницата одржана на 6 април 1977 година донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ:

а) табеларниот преглед на Самоуправната спогодба за утврдување основите и мерилата за стекнување и распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка на органите на управата на Собранието на општина Кавадарци, донесена од соборот на работните луѓе на 22 септември 1976 година, во делот во кој се одредени мерилата за распределба на средствата за лични доходи по основот стручна подготовка за работните места за кои алтернативно е определена потребната стручна подготовка; и

б) ставот 3 на член 14 од Правилникот за организација и работење на органите на управата на Собранието на општина Кавадарци, донесен од работните луѓе на органите на управата во согласност со секретарот на Извршниот совет на Собранието на општината Кавадарци од 17 декември 1974 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во органите на управата на Собранието на општина Кавадарци на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. бр. 108/76 од 20 јануари 1977 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актите означени во точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со членот 22 од Уставот на СР Македонија.

4. Во претходната постапка и на седницата од 6 април 1977 година Судот утврди дека:

а. Според точката 10 од табеларниот преглед, кој што е составен дел на самоуправната спогодба, вкупниот број на бодовите на стартната основа на работното место инспектор на трудот со висока стручна подготовка изнесува 420 бода од кои 250 бода за стручна квалификација, 60 бода за вид и сложеност на работата, 60 бода за одговорност на работата и 50 бода за услови за работа, а според точката 37 од истиот табеларен преглед, вкупниот број на бодовите на стартната основа на истото работно место инспектор на трудот, но со виша стручна подготовка изнесува 380 бода од кои 210 бода за стручна квалификација, 60 бода за вид и сложеност на работата, 60 бода за одговорност на работата и 50 бода за услови за работа. Произлегува дека стартната основа на ова работно место изнесува 420 бода односно 380 бода во зависност од тоа дали работникот поседува висока или виша школска подготовка додека за другите критериуми се утврдени еднаков број на бодови независно од школската подготовка.

Според точките 4, 34 и 64 од табеларниот преглед, вкупниот број на бодовите на стартната основа на

личниот доход за работното место градежен инспектор изнесува 450, 400 или 343 бода со тоа што разликата во вреднувањето на ова работно место се однесува само на школската подготовка (висока, виша или средна).

Мсто така, за работното место инспектор по сообраќај и патишта, според точките 6, 35 и 65 од табеларниот преглед, вкупниот број на бодовите на стартната основа на личниот доход изнесува 420, 380 и 343 бода со тоа што разликата во вреднувањето на ова работно место се однесува само на школската подготовка, додека другите основи се вреднувани со еднаков број на бодови.

И на крајот, за оспореното работно место комунален инспектор со виша стручна подготовка според точката 21 од табеларниот преглед вкупниот број на бодовите на стартната основа на личниот доход изнесува 380 бода од кои 210 бода за стручна квалификација, 60 бода за вид и сложеност на работата, 60 бода за одговорност на работата и 50 бода за услови за работата, додека за истото работно место ако работникот поседува средна стручна подготовка, според точката 67 од табеларниот преглед, вкупниот број на бодовите на стартната основа на личниот доход ќе изнесува 343 бода од кои 173 бода за стручна квалификација, 55 бода за вид и сложеност на работата, 65 бода за одговорност на работата и 50 бода за услови за работата. Произлегува дека бројот на бодовите по основот вид и сложеност на работата, одговорност на работата и услови на работата е определен во еднаков износ, додека по основот школска подготовка вишата школска подготовка е вреднувана со 37 бода повеќе од средната школска подготовка.

Според членот 22 од Уставот на СР Македонија, на секој работник во согласност со начелото на распределба според трудот и со порастот на продуктивноста на неговиот и на вкупниот општествен труд и со начелото на солидарноста на работниците во здружениот труд, му припаѓа од доходот на основната организација на здружениот труд личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби, според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација. Исто така, во ставот 2 на член 42 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 22/73) е определено дека на работникот му припаѓа личен доход во согласност со начелото за распределба според трудот и со порастот на продуктивноста на неговиот и на вкупниот општествен труд и со начелото на солидарноста на работниците, сразмерно со резултатите од неговиот труд и со личниот придонес што го дал со својот тековен и минат труд и со тоа придонел за зголемување на доходот во основната организација и на вкупниот општествен доход.

Според мислењето на Судот, ако за одредено работно место алтернативно се предвидени различни степени на образование (стручна подготовка-квалификација) се смета дека е оценето дека работата на тоа работно место успешно можат да ја вршат сите работници што ги имаат тие степени на образование, а доколку работникот со повисоко образование фактично оствари поголеми резултати тоа ќе се изрази преку основите и мерилата за утврдување на конкретно реализираниот труд на работникот. Со оглед на тоа што во табеларниот преглед на оспорената самоуправна спогодба, во делот во кој се одредени мерилата за распределба на средствата за лични доходи по основот стручна подготовка за работните места за кои алтернативно е определена потребната стручна подготовка е определен различен број бодови по основот стручна подготовка, Судот оцени дека тој не е во согласност со членот 22 од Уставот на СР Македонија и ставот 2 на член 42 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд.

Според ставот 3 на член 14 од оспорениот правилник секој работник што со вонредно школување ќе стекне повисок степен на образование во струката во која работи по завршувањето на школувањето, се смета дека неговото работно место е така систематизирано и ги добива правата од тој степен на образование предвидени во сите нормативни акти на органот. Иако една ваква одредба претставува стимулирање на работниците за здобивање со повисок степен на образование што ја подобрува и образовната структура на вработените, сепак, ако со актот за систематизација се оценило дека со одредена стручна подготовка може со успех да се извршува работата на соодветното работно место, тогаш, според мислењето на Судот ваквото наградување на работникот се врши без оглед на фактички вложениот труд и постигнатите резултати бидејќи за тоа работно место е предвидена пониска стручна подготовка од онаа со која се здобил работникот што работел на тоа работно место. Поради тоа сè до изменувањето на општиот акт со кој ќе се предвиди потреба од повисока стручна подготовка, не ќе може автоматски да се смета дека за тоа работно место се бара повисока стручна подготовка.

Со оглед на изложеното Судот оцени дека ставот 3 на член 14 од правилникот не е во согласност со членот 22 од Уставот на СР Македонија и со ставот 2 на член 42 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд.

У. бр. 108/76
6 април 1977 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на
Македонија,
д-р Асен Грунче, с. р.

292.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на Самоуправната спогодба за основите и мерилата за стекнување и распоредување на доходот и распределба на средствата за лични доходи, донесена на 23 јуни 1976 година од собирот на работниците на Централното основно училиште „Кочо Рацин“ во Кратово, на седницата одржана на 27 април 1977 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Самоуправната спогодба за основите и мерилата за стекнување и распоредување на доходот и распределба на средствата за лични доходи, донесена на собирот на работниците на Централното основно училиште „Кочо Рацин“ во Кратово одржан на 23 јуни 1976 година, во делот во кој се утврдени основите и мерилата за распределба на средствата за лична и заедничка потрошувачка.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Централното основно училиште „Кочо Рацин“ во Кратово на начин определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. Инспекторот за труд при Собранието на општина Кратово му поднесе предлог на Уставниот суд на Македонија за оценување уставноста и законитоста на самоуправната спогодба означена во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот оспорената самоуправна спогодба отстапувала од уставното начело за распределба според трудот затоа што како основи при распределбата на личниот доход служеле само стручната подготовка и работниот стаж. Исто така, според наводите на предлагачот, оспорената самоуправна спогодба не била донесена според пропишаната законска постапка.

Во одговор на наводите содржани во предлогот претседателот на собирот на работните луѓе на Централното основно училиште „Кочо Рацин“ во Кратово, не оспорувајќи ги наводите во предлогот, по однос на постапката за донесување на оспорената самоуправна спогодба во одговорот се наведува, дека откако комисијата за изработка на прав-

ните акти при училиштето ја изготвила самоуправната спогодба на 26 мај 1976 година таа била предложена на советот на училиштето, а потоа во форма на предлог на самоуправната спогодба ставена на увид на работните луѓе во училиштето. На 23 јуни 1976 година предлогот на самоуправната спогодба бил усвоен и потпишан со повеќе од дветретинско мнозинство од вкупниот број на работниците во училиштето.

4. Во претходната постапка и на седницата одржана на 27 април 1977 година Судот утврди, дека во членовите 42, 43 и 44 од оспорената самоуправна спогодба се определени основите за распределба на личниот доход на работниците според остварените резултати. Така, личниот доход на работникот, според членот 42 од оспорената самоуправна спогодба, за остварените резултати во воспитно-образовната работа се утврдува врз основа на стручната подготовка на работникот, количината на вложениот труд, резултатите од работата, сложеноста и условите на работата, работното искуство, одговорноста за раководење, самоуправната и друга активност на работникот во ученичките организации, соработка со општествената средина, иновациите во работата и слично. Во членот 43 од оваа самоуправна спогодба се определени договорните основи на основа на кои се утврдува личниот доход на работникот во основното училиште и тоа: вредноста на работното место утврдено врз основа на аналитичка процена на работните места (стартен личен доход), додаток за работа во комбинирани одделенија, во одделни и плански одделенија, додатоци за продолжена работа, ноќна работа и работа во недели и државни празници, личен доход по основ на минат труд и личен доход за постигнати резултати во воспитно-образовната основна организација на здружениот труд. Од друга страна, според членот 44 од означената самоуправна спогодба, аналитичката процена на работните места во училиштето се врши според стручноста, сложеноста, тежината и одговорноста, напорите и условите за работа. Во членот 45 од истата самоуправна спогодба стартната основа на личниот доход е изразена во бодови, а како основ за пресметување на овие бодови претставува стручната подготовка, а потоа постојат корективни елементи изразени во проценти од бодовите што работникот ги добива по основ на стручна подготовка, така што со оглед на сложеноста, тежината и одговорноста на поодделни работни места, мерилата по основ на стручноста се зголемуваат за определени индексни вредности во зависност од тоа колку паралелки води наставникот и колку ученици бројат овие паралелки, како и дали наставникот е одделенски раководител. Исто така оспорената самоуправна спогодба има определено индексни вредности и за директорот на училиштето и неговиот помошник односно секретарот на училиштето. Во однос на помошните службеници (чистачките) е определено, дека тие се наградуваат според образованието, местото на кое се распоредени, просторот што го чистат и тежината на работното место. Бодовите по работни места на овие работници се определени фиксно и во зависност од тоа во кое училиште работат, па според тоа за овие работници се определени и различен број на бодови. Понатаму, во членот 48 од оспорената самоуправна спогодба е предвидено, дека личниот доход за постигнатите резултати во работата се определува врз основа на процената на квалитетот и благавременоста во извршувањето на работата, заштитите во материјали, односот кон работата и другите критериуми што ќе бидат утврдени со посебен акт на училиштето. Меѓутоа, ваков акт работните луѓе во училиштето сеуште не донеле.

Во членот 22 од Уставот на СР Македонија е определено на секој работник, во согласност со начелото на распределба според трудот и со порастот на продуктивноста на неговиот и на вкупниот општествен труд и со начелото на солидарност на работниците во здружениот труд да му припаѓа од

доходот на основната организација на здружениот труд личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби, според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација. Според ставот 1 на член 23 од Уставот работниците во основната организација на здружениот труд утврдуваат основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи, а со ставот 3 на член 42 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 22/73) е определено основите и мерилата да бидат однапред предвидени. Исто така и согласно ставот 1 на член 127 од Законот за здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 53/76), работниците во основната организација се должни да ги утврдат основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи.

Со оглед на тоа што според членот 48 од оспорената самоуправна спогодба, за делот во кој се утврдени основите и мерилата за распределба на средствата за лична и заедничка потрошувачка, не се утврдени и конкретни мерила за основите на личните доходи на работниците, туку тие се определени без утврдени и доволно разработени мерила за влијанието на секој од основите определени во членовите 42, 43 и 44 од оспорената самоуправна спогодба во врска со работниот придонес на работникот, Судот утврди дека овој дел од оспорената самоуправна спогодба не е во согласност со означените уставни и законски одредби, затоа што работниците во усвоениот самоуправен општ акт за распределба на средствата за лични доходи, освен предвидените основи, должни се да определат и мерила, преку кои ќе се изрази и влијанието на утврдените основи врз работниот придонес на работникот.

5. Испитувајќи ја постапката за донесување на оспорената самоуправна спогодба Судот утврди, дека комисијата за изработка на правни акти при Централното основно училиште „Кочо Рацин“ во Кратово изготвила нацрт на Самоуправната спогодба за основите и мерилата за стекнување и распоредување на доходот и распределба на средствата за лични доходи и дека на 26 мај 1976 година го предложила на советот на училиштето, кој откако го разгледал и усвоил го дал на увид на работните луѓе во училиштето, така што работните луѓе имале можност во временскиот период од месец дена да го разгледаат предлогот на оспорената самоуправна спогодба и да стават забелешки. Потоа на собирот на работните луѓе одржан на 23 јуни 1976 година, на кој од вкупно 60 члена биле присутни 54, оспорената самоуправна спогодба била едногласно усвоена и потпишана.

Според ставот 1 на член 5 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд работничкиот совет на основната организација на здружениот труд го подготвува предлогот на самоуправната спогодба за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд, а според ставот 4 на спомнатиот член предлогот на самоуправната спогодба го утврдуваат работниците со мнозинство гласови од вкупниот број на работници во основната организација на здружениот труд. Самоуправната спогодба за меѓусебните односи во здружениот труд, според ставот 3 на член 5 од означениот закон, се смета за склучена кога две третини од вкупниот број на работници во основната организација ќе дадат писмена изјава со која ги прифаќаат правата и должностите утврдени во самоуправната спогодба. Со оглед на изнесеното Судот утврди дека постапката за донесувањето на оспорената самоуправна спогодба е во согласност со членот 5 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд.

Оваа одлука, согласно членот 433 од Уставот на СР Македонија и алинејата 2 на член 15 од Зако-

пот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, Судот ја донесе на седница, без претходно одржување на јавната расправа, затоа што оцени дека за натамошното разјаснување на состојбата на работите по предметот не беше неопходно присуството на учесниците во постапката.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 110/76
27 април 1977 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на
Македонија,
д-р Асен Групче, с. р.

ИСПРАВКА

Во Правилникот за начинот на утврдувањето на стручната оспособеност за вршење на занает-чиска дејност, со личен труд и средства во сопственост на граѓаните, објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 22/77, во членот 14, вториот пасос место зборот „најмногу“ треба да стои „најмалку“.

Од Редакцијата

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И

САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

250.

Врз основа на член 1 од Уредбата за начинот и постапката за склучување на спогодба за промена на затечените цени на производите и услугите („Службен весник на СРМ“ бр. 41/72), претставниците на индустријата за градежни материјали-производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат:

СПОГОДБА ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД ИНДУСТРИЈАТА ЗА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ (ГЛИНЕНИ ПРОИЗВОДИ — БЛОКОВИ ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА СИДОВИ И КЕРАМИДИ)

1. Претставниците на производителите и потрошувачите на производи од индустријата за градежни материјали на 26. IV. 1977 година, склучија и потпишаа спогодба за промена на затечените цени на глинени производи — блокови за исполнување на сидови и керамиди, со тоа да можат производителите да ги зголемат постојните продажни цени за 9%, според ценовникот што е составен дел на спогодбата.

2. Оваа спогодба влегува во сила од денот на давањето согласност од Републичкиот завод за цени, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

3. На оваа спогодба даде согласност Републичкиот завод за цени, со решение бр. 02-228/2 од 25. V. 1977 година.

Претставници на производителите: ИГМ „Скопје“ — Скопје, „Киро Кучук“ — Титов Велес, ИГМ „8 Ноември“ — Неготино, „КИБ“ — Битола, „КИК“ — Куманово, „Пролетер“ — Винаца, „Еленица“ — Струмица, „Вранештица“ — Кичево, „Вардар“ — Гостивар, „Победа“ — Прилеп, „Брегалица“ — с. Кучичино, „Славеј“ — с. Арбиново, „Слога“ — Ресен, и „Неметали“ — Тетово.

Претставници на купувачи — потрошувачи: Градежно претпријатие „Гранит“ — Скопје, Градежно претпријатие „Маврово“ — Скопје, Градежно претпријатие „Илинден“ — Скопје, Градежно претпријатие „Техника“ — Скопје, Градежно претпријатие „Младост“ — Т. Велес, Градежно претпријатие „Козјак“ — Куманово, Градежно претпријатие „Прилепец“ — Прилеп, Градежно претпријатие „Црвена звезда“ — Гостивар, Трговско претпријатие „Караорман“ — Скопје, Трговско претпријатие „Јавор“ — Битола, Трговско претпријатие „Јасен“ — Прилеп, Трговско претпријатие „Велеспром“ — Титов Велес, Трговско претпријатие „Технопетрол“ — Тетово.

Бр 02-283/1
31 мај 1977 година
Скопје

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ — ПРИЛЕП

ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ — КАВАДАРЦИ

251.

Врз основа на член 23 точка 3 од Статутот на Заедницата на основното образование на Општина Прилеп, Собранието на Заедницата на основното образование на Општината Прилеп, на седницата одржана на 30 март 1977 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ ЗА 1977 ГОДИНА

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1977 ГОДИНА

Член 1

Во членот 1 алинејата втора на точката 2 се менува и гласи:

„Од самостојно вршење стопанска дејност и не-стопанска дејност 5%“.

Член 2

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 02-78
30 март 1977 година
Прилеп

Претседател,
Милан Ѓорѓиоски, с. р.

Член 1

Собранието на Заедницата на основното образование ги утврди следните стапки на приходи за 1977 година:

1. придонес од бруто личен доход за основно образование од стопанство и нестопанство — по стапка од 6%
2. придонес за основно образование од личен доход од земјоделска дејност — по стапка од 12%

3. придонес за основно образование од личен доход од вршење на самостојни стопански дејности — по стапка од 7%

4. данок на промет на стоки на мало и услуги од собраните средства — по стапка од 50%

Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. 1. 1977 година.

Бр. 01-10/1

21 март 1977 година
Кавадарци

Претседател,

К. Марковски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ОХРИД

253.

Врз основа на член 23 точка 8 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 30 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИТЕ РАБОТОДАВЦИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основните за пресметување и плаќање на придонесите за здравственото осигурување и за утврдување правата за здравственото осигурување на лицата вработени кај приватните работодавци за кои со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението не е утврдена основница за придонес.

Член 2

Основницата за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување и за утврдување на правата од здравственото осигурување за лицата вработени како градежни работници, угостителски работници, превозници, молери, електроинсталатери, машин-бравари, бравари и автомеханичари се утврдуваат според квалификациите во следните износи:

- за неквалификувани работници — 1.800 дин.;
- за полуквалификувани работници — 2.100 дин.;
- за квалификувани работници (стручно осособени) — 2.700 дин.;
- за висококвалификувани работници — 3.300 дин..

Член 3

За вработените лица од сите останати дејности ненаведени во член 2 основните се утврдуваат според квалификациите во следните износи:

- за неквалификувани работници — 1.350 дин.;
- за полуквалификувани работници — 1.500 дин.;
- за квалификувани работници — 1.650 дин.;
- за висококвалификувани работници — 2.250 дин.;
- за домашни помошнички — 1.200 дин..

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1977 година.

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 02-4142 од 14. 6. 1974 година.

Бр. 05-10966

30 декември 1976 година
Охрид

Претседател,

Раде Смилевски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ — КРИВА ПАЛАНКА

254.

Врз основа на член 9 точка 3 и член 19 од Законот за самоуправните интересни заедници на образованието („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 21 точка 3 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница на основното образование — Крива Паланка, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 25. II. 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1977 ГОДИНА

Член 1

Стапките на придонесите од личен доход за финансирање на основното образование за 1977 година се утврдуваат и тоа:

1. придонес од личен доход од работен однос — по стапка од 5,00%;
2. придонес од личен доход од земјоделска дејност — по стапка од 5,00%;
3. придонес од личен доход од занаетчиска дејност — по стапка од 6,00%.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. 1. 1977 година.

Бр. 93

5 март 1977 година
Крива Паланка

Претседател,

Златко Стојановски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУГА

255.

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 24 став 1 точка 8 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга, на заедничка седница на Соборот на делегатите на корисниците на услугите — работници и Соборот на делегатите на давателите на услугите, одржана на 25. II. 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСОЧИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1977 ГОДИНА

I

Стапката на придонесот за здравствено осигурување на работниците се утврдува во височина од 7,6% од бруто личниот доход во која се содржани:

— стапка на придонесот за обезбедување на задолжителните видови здравствена заштита — од 3,20%; и

— стапка на придонесот за обезбедување на правата од здравственото осигурување што самостојно ги утврдува Заедницата — од 4,40%.

II

Стапката на придонесот за здравствено осигурување во случај на несреќа при работа и заболување од професионални болести се утврдува во височина од 0,4% од определената основница.

Основницата за пресметување на придонесот од претходниот став на оваа точка претставува:

1. за обврзниците на придонесот кои се обврзници на данок на доход — остварениот доход намален за законските и договорните обврски, освен данокот на доход;

2. за обврзниците на придонесот кои не се обврзници на данок на доход — бруто личниот доход.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. I. 1977 година.

Бр. 01-1376/1

25 февруари 1977 година
Струга

Претседател,

Прентоски Борис, с. р.

256.

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 24 став 1 точка 8 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга, на заедничка седница на Соборот на делегатите на корисниците на услугите — работници и Соборот на делегатите на давателите на услугите, одржана на 25. II. 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ

I

Придонесите за здравствено осигурување во постојани месечни износи за 1977 година се плаќаат:

1. за лицата на доброволна практика (волонтери) кои не примаат личен доход, ако работат со полно работно време — во износ од 100,00 динари;

2. за учениците во средните училишта за одделни занимања за кои покрај училишната се изведува и практична настава во организацијата на здружениот труд, училиштето или кај приватен работодавец — во износ од 50,00 динари;

3. за лицата кои учествуваат на младински работни акции кои по прописите на инвалидското осигурување се осигурени за сите случаи на инвалидност, лицата кои учествуваат во организирани работни акции, ако на тие работи работат најмалку 6 часа дневно, лица на предвојничка обука — логорување и лицата — припадници на територијалните единици и припадници на цивилната заштита за време на изведувањето задачи на територијалната одбрана — во износ од 50,00 динари;

4. за уживателите на постојана државна помош доделена од страна на бившите президиуми на народните собранија или од страна на Извршниот совет (член 17 став 1 точка 5 од Законот) — во износ од 80,00 динари.

II

За учениците во средните училишта и студентите на вишите и високите школи, факултетите и уметничките академии, за времетраењето на практичната работа во врска со наставата, за лицата кои учествуваат во организирани јавни акции, за лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука, за лицата кои се наоѓаат на извршување задачи на територијалната одбрана или на цивилната заштита, за лицата кои се наоѓаат на стручно оспособување или преквалификација што ги упатила Заедницата за вработување и за припадниците на доброволните организации на противпожарната заштита (член 18 став 1, точка 1, 3, 4, 5, 7 и 8 од Законот), се плаќа придонес за здравствено осигурување за случај несреќа при работа и заболување од професионални болести — во постојан месечен износ од 9,00 динари.

III

Посебниот придонес за здравствена заштита на членовите на потесното семејство на југословенските државјани на работа во странство што живеат на подрачјето на оваа заедница, а на кои не им е обезбедена здравствена заштита кај странскиот носи-

тел на здравственото осигурување го плаќаат самите осигуреници вработени кај странските работодавци или членовите на нивните семејства, во постојан месечен износ од 80,00 динари за секој член на семејството што е здравствено осигурен.

IV

Доколку придонесите од точките I, II и III на оваа одлука се утврдуваат за време покусо од еден месец, за секој календарски ден во соодветниот период се плаќа по 1/30 од определениот месечен износ на придонесот.

V

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 01-1375/1

25 февруари 1977 година
Струга

Претседател,

Борис Прентоски, с. р.

257.

Врз основа на член 24 точка 12 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга, а во врска со член 24 од Законот за условите и постапката за санација („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), Собранието на Заедницата на здравството, на редовната седница одржана на 31. 3. 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТВОРАЊЕ ПОСТАПКА ЗА САНАЦИЈА НА ОСТВАРЕНИОТ ВИШОК НА РАСХОДИ ЗА 1976 ГОДИНА

I

Се определува постапка и рокови во кои се утврдуваат причините за настанатите непокриени расходи на фондот за здравство од работничко осигурување во износ од 1.941.851,00 динари.

II

Причините за настанатите непокриени расходи на фондот за работничкото осигурување да се утврдат во рок од 30 дена од одобрувањето на завршната сметка за 1976 година.

III

Се определува постапка и рокови за донесување програма за санирање на вишокот на расходи на фондот за работничко осигурување за 1976 година.

Програмата за санација да биде донесена во рок од 30 дена од денот на остварувањето на завршната сметка за 1976 година.

IV

Собранието на Заедницата на здравството ќе преземе мерки за покривање на дел од расходите на фондот за работничкото осигурување за 1976 година да ги покрие во согласност со Самоуправната спогодба за основање на Самоуправната интересна заедница.

V

Одлуката за отворање постапка за санација на вишокот на расходите на фондот за работничко осигурување да се достави во рок од 8 дена од нејзиното донесување до Собранието на општината Струга.

Санационата програма за покривање на вишокот на расходите да биде доставена во рок од 30 дена до ООЗТ од областа на здравството од општината Струга и до надлежниот орган при Собранието на општината Струга.

VI

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Бр. 01-1819/2

31 март 1977 година
Струга

Претседател,

Борис Прентоски, с. р.

КОНКУРСИ

Конкурсната комисија за именување — реизбор на директор на управата за комунални услуги „Градска чистота“ — Крива Паланка

распишува КОНКУРС

за именување на директор (реизбор)

Кандидатите, покрај општите услови предвидени со Законот, мораат да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— висока стручна подготовка (економски, правен или технички факултет) и три години работно искуство, или

— виша стручна подготовка (економска, правна) со пет години работно искуство.

Кандидатот со молбата треба да поднесе и:

— диплома за стручната подготовка;

— работна книшка за работното искуство;

— согласност од РО дека ќе биде разрешен од досегашната должност доколку биде примен;

— уверение дека нема обвинителен акт ниту некоја осудителна пресуда.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Молбите се поднесуваат до Конкурсната комисија на Управата.

Личен доход според Самоуправната спогодба за заедничките основи и мерила за условите за стекнување и распоредување на доходот и распределба на средствата за ЛД на работниците во Управата за комунални услуги „Градска чистота“ — Крива Паланка.

Некомплетирани молби и молбите што се поднесуваат по истекот на конкурсниот рок нема да се земаат предвид. (165)

Конкурсната комисија при ОЗТ управа за чистота и зеленило — Кичево, врз основа на одлука на Соборот на работниците од 19. V. 1977 година

распишува КОНКУРС

за избор на директор на ОЗТ Управа за чистота и зеленило — Кичево

Кандидатот треба да ги исполнува следните услови:

— да има средно образование и најмалку 5 години стаж во земјоделска струка или со вишо образование;

— да има 5 години практика на раководно место;

— да нема пречки по основ на законските прописи и да поседува морално-политички квалитети. Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Документите се доставуваат до Конкурсната комисија на адреса: Управа за чистота и зеленило — Кичево. (166)

Врз основа на член 123 од Законот за основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“, бр. 11/76) и член 67 и 69 од Статутот на Училиштето и Одлуката на работните луѓе при Основното училиште „Ацо Русковски“ — с. Двориште, општина Берово

распишува КОНКУРС

за директор на училиштето (реизбор)

Услови:

— да има завршено филозофски факултет — педагошка група, педагошка академија — отсек за одделенска настава, лице кое завршило соодветна група за образование на наставници на: факултет, висока школа, ликовна академија, музичка академија, педагошка академија или виша школа;

— работно искуство над три години во просветна струка;

— позитивни морално-политички квалитети;

— да поседува организаторски способности.

Молбите со комплетирани документи да се доставуваат до Училиштето.

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето.

Некомплетирани документи нема да се земаат предвид при разгледувањето. (167)

Врз основа на член 123 од Законот за основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“, бр. 11/76) и член 67 и 69 од Статутот на училиштето и одлуката на работните луѓе при ЦОУ „Гоце Делчев“ — с. Панчарево, општина Берово

распишува КОНКУРС

за директор на училиштето (реизбор)

Услови:

— да има завршено филозофски факултет — педагошка група, педагошка академија — отсек за одделенска настава, лице кое завршило соодветна група за образование на наставници на: факултет, висока школа, ликовна академија, музичка академија, педагошка академија или виша школа;

— работно искуство над пет години во просветна струка;

— позитивни морално-политички квалитети;

— да поседува организаторски способности.

Молбите со комплетирани документи да се доставуваат до Училиштето.

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето.

Некомплетирани документи нема да се земаат предвид при разгледувањето. (168)

Врз основа на член 123 од Законот за основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“, бр. 11/76) и член 67 и 69 од Статутот на училиштето и одлуката на работните луѓе при ЦОУ „Гоце Делчев“ — с. Митрашинци, општина Берово

распишува КОНКУРС

за директор на училиштето (реизбор)

Услови:

— да има завршено филозофски факултет — педагошка група, педагошка академија — отсек за одделенска настава, лице кое завршило соодветна група за образование на наставници на: факултет, висока школа, ликовна академија, музичка академија, педагошка академија или виша школа;

— работно искуство над пет години во просветна струка;

— позитивни морално-политички квалитети;

— да поседува организаторски способности;

— да не е осудуван и против него да не се води кривична постапка;

— со закон да не му е забрането вршењето на оваа функција.

Молбите со комплетирани документи да се доставуваат до Училиштето.

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето.

Некомплетирани документи нема да се земаат предвид при разгледувањето.

Работничкиот совет на работната организација на здружен труд „ЗЕМ ПРОМЕТ“ — Скопје

распишува КОНКУРС

за реизбор на директор на РОЗТ „ЗЕМ ПРОМЕТ“ — Скопје

Кандидатите, покрај општите услови предвидени во Законот, треба да ги исполнуваат и следните услови:

— да имаат висока стручна подготовка од правен или економски смер со 5 години работно искуство на раководно работно место или виша стручна подготовка од правен или економски смер со 8 години работно искуство на раководно работно место;

— да поседуваат морално-политички квалитети;

— да не се осудувани за кривично дело против народот — непријателска дејност или стопански криминал;

— да не се под истрага и да не им е забрането вршење должност — директор.

Кандидатите кон молбата прилагаат:

— диплома за стручна подготовка;

— уверение — потврда за работен стаж на раководно работно место;

— уверение дека не е осудуван и дека не е под истрага;

— кратка биографија за досегашното движење во работата.

Молбите се поднесуваат во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот, до Работничкиот совет на РОЗТ „ЗЕМ ПРОМЕТ“ — Скопје, ул. „Максим Горки“ бр. 31.

Некомплетни документи нема да бидат земени предвид. (170)

Врз основа на член 67 од Статутот на Стопанското претпријатие „Братство“ — Ростуше, Конкурската комисија го објавува следниот

повторен КОНКУРС

за реизбор на раководни работни места:

1. Директор на работната организација,
2. Шеф на Комерцијалната служба,
3. Шеф на сметководството,
4. Шеф на општата служба,
5. Шеф на работната единица Текстил,
6. Технички раководител.

Услови:

Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови:

1. За работното место под реден бр. 1 — да имаат високо образование од економска, правна или техничко-текстилна насока со 3 години работно искуство на раководни работни места;
2. За работното место под реден бр. 2 — да имаат висока стручна спрема од економска насока со 3 години работно искуство на раководно работно место;
3. За работното место под реден бр. 3 — да имаат висока стручна спрема од економска насока со 3 години работно искуство на раководно работно место;
4. За работното место под реден бр. 4 — да имаат висока стручна спрема од правна насока со 3 години работно искуство во струката;
5. За работното место под реден бр. 5 — да имаат висока стручна спрема од текстилна насока со 3 години работно искуство во струката;
6. За работното место под реден бр. 6 — да имаат висока стручна спрема од текстилна насока со 3 години работно искуство во струката.

Кандидатите за сите работни места треба да ги исполнуваат и овие услови:

— да поседуваат морално-политички квалитети;

— да не им е изречена забрана за вршење на таквите работи од член 511 од Законот за здружен труд.

Кон молбите да се достават следните документи:

— диплома за школска подготовка;

— потврда за работно искуство;

— уверение дека не е осудуван и не е под истрага.

Стан не е обезбеден.

Молбите со другата документација да се доставуваат до Конкурската комисија при Стопанското претпријатие „Братство“ — Ростуше, 91254 Ростуше.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Некомплетираниите и неблаговремено доставените документи нема да се земаат во разгледување и ќе бидат вратени на кандидатите. (171)

Врз основа на одлуката на Собранието на Самоуправната интересна заедница на културата донесена на 2. 06. 1977 година, а во склад со одредбите на Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 35/73) и Правилникот за начинот и постапката за отстапување изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 24/74) инвеститорот Самоуправната интересна заедница на културата — Демир Хисар, објавува

КОНКУРС (јавно наддавање)

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ ИЗГРАДБА НА ДОМ НА КУЛТУРАТА ВО ДЕМИР ХИСАР

1. Предмет на отстапување е: изведување на градежни, градежно-занаемски, инсталатерски (електрична, водоводна, канализација и парно), подготвителни и завршни работи со елементи клуч на рака.

2. Ориентационата вредност на работите од точка 1 е 8.000.000 динари.

3. Рок за завршување на работите е 2 години од денот на потпишувањето на договорот.

4. Гарантниот рок за квалитетот на извршените работи е 3 години.

5. Понудата мора да ги содржи сите елементи наведени во членот 8 од Правилникот за начинот и постапката за отстапување изградба на инвестициони објекти, како и сите елементи од договорената документација и условите дадени од инвеститорот т.е. елементите барани во овој конкурс.

6. За утврдување која понуда е поповолна ќе се смета понудата која ќе биде поповолна во следното:

а) пониска цена во изведувањето на работите;

б) понизок фактор, бруто час по работник и материјал за евентуални дополнителни работи;

в) поповолни услови за кредитирање на работите;

г) подобар стручен кадар, механо-техничка опременост, работна сила која може да се издвои за изведување на овие работи;

д) пониски барања за аванс.

7. Со понудата се приложува и следното:

— доказ дека понудувачот е овластен за изведување на работи по овој конкурс;

— податоци за стручната и механо-техничката опременост на понудувачот;

— податоци за изведени вакви или слични објекти;

— цена на поединечните главни материјали и список на бруто час по работник;

— извод од Завршната сметка (биланс на успехот) оверен од СОК.

8. Секој учесник на конкурсот должен е да даде гаранција со гарантно писмо на банката во висина од 500.000 динари како гаранција дека одбраниот понудувач на позив на инвеститорот, ќе склучи договор за градба.

9. Рокот за поднесување на понуди е 30 дена од денот на објавувањето на овој конкурс.

10. Заинтересираните ОЗТ во рокот за поднесување на понуди можат да се запознаат со инвестиционо-техничката документација секој работен ден од 7—15 часот во просториите на инвеститорот.

11. Секој понудувач може да поднесе само една понуда.

12. Јавното наддавање ќе се одржи во 11 часот во просториите на Самоуправната интересна заедница на културата — Демир Хисар.

13. Јавното наддавање ќе се одржи наредниот работен ден, освен сабота, по истекот на 30 дена од денот на објавувањето на конкурсот во „Службен весник на СРМ“.

14. Овластените претставници се должни да имаат полномоштва од работните организации за учество на наддавањето.

15. Понудувачите ќе бидат известени за резултатите од јавното наддавање во законскиот рок.

Работната заедница на Претпријатието за производство на конфекција и трговија на мало и големо „Македонски Килим“ ООЗТ „Солун“ — Скопје врз основа на член 48 од статутот на претпријатието

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за работното место:

— ДИРЕКТОР НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО
(избор — реизбор)

Услови:

Покрај општите услови пропишани со ЗМОРЗТ, кандидатите треба да ги исполнуваат следните посебни услови:

— да имаат завршено висока или виша стручна спрема со над 10 години работно искуство или средна економска насока со над 15 години на раководно работно место во конфекција;

— да имаат морално-политички квалитети;

— да не се осудувани за кривично дело и за стопански престап;

— да поднесат програма за работа со предлог, услови и начинот за извршувањето на таа програма за мандатниот период.

Личниот доход за ова работно место е предвиден со Самоуправната спогодба за распределба на доходот и личните доходи на претпријатието.

Кандидатите, покрај молбата, се должни да ја поднесат и следнава документација:

— диплома за завршено образование во оригинал или во препис;

— доказ за работниот стаж;

— уверение дека не се осудувани и не се наоѓаат под истрага.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Молбите со оригинални документи, кандидатите треба да ги доставуваат до претпријатието ООЗТ — „СОЛУН“ — Скопје.

Некомплетираните документи и неблаговремено поднесените, Комисијата нема да ги разгледува.

За резултатите од конкурсот, кандидатите ќе бидат известени во рок од 10 дена од донесувањето на одлуката за изборот. (173)

СОДРЖИНА

Страна

288.	Одлука за утврдување на општиот интерес за изградба на регионалниот водовод на подрачјето на општините Кичево, Македонски Брод, Крушево и Прилеп	473
289.	Извод од Регистарот на верифицираните училишта и други организации за средно образование во СР Македонија	476
290.	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 18/77 од 5 мај 1977 година	479
291.	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 108/76 од 6 април 1977 година	480
292.	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 110/76 од 27 април 1977 година	481
	Исправка на Правилникот за начинот на утврдувањето на стручната оспособеност за вршење на занаетчиска дејност, со личен труд и средства во сопственост на граѓаните	483
	Општествени договори и самоуправни спогодби	
250.	Спогодба за промена на затечените цени на производите од индустријата за градежни материјали (глинени производи — блокови за исполнување на сидови и керамици)	483
	Општи акти на самоуправните интересни заедници	
	Прилеп	
251.	Одлука за изменување на Одлуката за утврдување стапките на придонесите за основно образование и воспитување за 1977 година	483
	Кавадарци	
252.	Одлука за утврдување на стапките на придонесите на Заедницата на основното образование за 1977 година	483
	Охрид	
253.	Одлука за утврдување на основните за пресметување и плаќање на придонесите за здравственото осигурување на лицата вработени кај приватните работодавци	484
	Кр. Паланка	
254.	Одлука за утврдување стапките на придонесите за финансирање на основното образование за 1977 година	484
	Струга	
255.	Одлука за утврдување височината на стапките на придонесот за здравствено осигурување на работниците за 1977 година	484
256.	Одлука за придонесите на здравственото осигурување што се плаќаат во постојани месечни износи за одделни категории осигуреници	485
257.	Одлука за отворање постапка за санација на остварениот вишок на расходи за 1976 година	485